



WEB'N'WALK СО WEB'N'WALK USB МОДЕМОТ НА Т-МОБИЛЕ

Т-Мобиле вовеле уште една поволност во рамките на web'n'walk -сурфање директно од компјутер, со новиот web'n'walk USB модем. Новиот модем е многу едноставен за употреба. Без разлика каде и да се наоѓа корисникот, само треба да го стави USB модемот (со Т-Мобиле СИМ картичка) во USB портата на компјутерот.

USB модемот е со дополнителна Т-Мобиле СИМ картичка, која се користи само за пренос на податоци. На тој начин корисникот нема потреба при секое користење на USB модемот да ја префрла картичката во и од телефонот. Поседувањето на дополнителна картичка не е со дополнителни плаќања, единствено се плаќа за преносот на податоци.

Модемот овозможува мобилно сурфање, без потреба од жичана конекција за пренос на податоци. Корисниците можат да сурфаат брзо и лесно, дури и на најнедостапни места за Интернет. Цената на web'n'walk USB модемот е 0 денари во Доверба 24, со тарифниот модел web'n'walk XL, кој вклучува 1GB Интернет за месечна претплата од 450 денари.

USB модемот се инсталира автоматски со самото вклучување во компјутерот и нема потреба од дополнително инсталирање и нагудување. Уредот работи исклучително со СИМ картичка од Т-Мобиле и ги поддржува оперативните системи Windows2000/VISTA и MACOS.

За поефикасно користење на мобилниот Интернет Т-Мобиле ги нуди следниве web'n'walk пакети: web'n'walk S (Small) со месечна претплата од 150 денари и 20 MB Интернет сообраќај вклучен во претплатата, web'n'walk L (Large) со месечна претплата од 300 денари и 150 MB Интернет сообраќај, вклучен во претплатата и web'n'walk XL (Extra Large) со претплата од 450 и 1 GB вклучен Интернет во претплатата, и бесплатен web'n'walk USB модем со Доверба 24.

Web'n'walk се смета за една од најуспешните дата сервиси воведени од било кој оператор на интернационална скала, користена од милион корисници во девет земји. Оваа услуга нуди висок квалитет и многу брз Интернет, овозможувајќи им на корисниците да ги посетат нивните омилени сајтови, да примаат и да испраќаат и-меил пораки, да симнуваат музика и други интересни содржини, да разменуваат слики и видеа, без да се грижат за трошоците. Новиот web'n'walk USB модем овозможува и директно сурфање од компјутер.



DAUTOSKI REISEN STUTTGART



Informacii
od 900 до 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJIVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen

Büro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA